


# СТОЈЧЕ ГОЦКОВ



"Автопортрет", 1999, масло на платно ,74x60cm

## *Сеќавања... Изложба е јосвештена на внукашта Симона*

Стојче Гоцков  
(1953-2009)

Роден 1953 година во Скопје. Посетувал Училиште за применета уметност "Лазар Личеновски" во Скопје. После извесен период, незадоволен, го напушта Училиштето и започнува самостојна едукација во областа на ликовната уметност.

Член на ДЛУС станува во 1976 година, а член на ДЛУМ е од 1988 г., при што, како член на ДЛУМ ја добива наградата "Димитар Кондовски" и редовно учествува на годишните и тематски изложби.

Во 1971 година добива стипендија од Општина Струмица да го продолжи образоването. 1972 година му е првата изложба со Ж.Дачковиќ и Б. Ламбески во Домот на градежните работници во Скопје, во галерија "Кора", каде се претставува со 8 дела.

Во 1977 година учествува на изложбата на ДЛУС под наслов "Различни определби", во Домот на младите "25-ти Мај".

Во 1983 година, во Струмица, во Фоаeto на Дом на ЈНА, излага заедно со Димитар Филев и Бранко Кончалиев.

Во 1985 година, Гоцков ја добива Јубилејната награда на ДЛУС по повод 10 години-постоење на ДЛУС, а во 1986 година во Титова Митровица ја добива првата награда за сликарство "Бранко Шотра".

Во 1987 година ја прави својата прва самостојна изложба во Струмица, каде се претставува со триесетина дела.

Во 1988 година, како новоприменчен на ДЛУМ учествува на изложбата "Новопримени членови на ДЛУМ".

Во 1990 година, и претходно од 1983 г. учествува на Зимската ликовна колонија во Дојран и се презентира на изложбата "Камен, трска, платно..."

Во 1992 година учествува на изложбата "Струмичка ликовна пролет", а 1991-1992 г. е редовен учесник на Ликовната работилница со неговите колеги: Бранко Кончалиев, Зоран Малиновски и Петровски Момчил - Момо.

Во 1994 година, има самостојна изложба во Струмица, а во 1995 г. Самостојна изложба Гоцков има во Куманово, а наредната 1996 година самостојно изложува во Музеј-галерија во Кавадарци. Во 1998 година е застапен во Групната изложба "Портретот во Македонската ликовна уметност во 20-тиот век".

На 24 декември 1999 година, во салонот на РУ "Јоска Свештарот" во Струмица, застапен е во групната изложба под наслов "Портретот во делата на струмичките сликари од 1939 до 1999 г.". Учесник е на повеќе изложби на ДЛУМ и ДЛУС, и во работата на Меѓународната Струмичка ликовна колонија учествува во: 1976, 1981, 1985 и 2007 година.

Гоцков во два наврати престојуваше во Франција, при што, неговата втора посета, траеше една година. Карактеристично, за неговиот ликовен опус е што покрај профаното, во неговите дела преовладува и иконописот, како стилска преокупација. Неговите дела се застапени во голем број приватни и други колекции.

Последната самостојна изложба, Гоцков ја имаше во 2008 година само неколку месеци пред неговата ненадејна смрт во Струмица.

### **Да не остане незабележано...**

Постојат можеби и премногу сосема здраво разумни и, секако, рационални објаснувања за животот како минлив миг, трепет на окото, наш краток престој на овој свет....

За тоа се подготвуваме речиси од самото рафање. Но не верувам дека постои какво и да е здраво разумно појаснување за ваквите грешки, кога на еден живот му се дозволува само половина миг, само полуутрепет, а дури не му остава никаков простор за никаква подготовка занеминовното. За такви трагични грешки на силите на Универзумот, најчесто велиме судбина, и против тоа нема борба, нема чаре, немаподготовка.

Но дури и таа непредвидлива судбина во ваквите нејзини монструозни игри, покрај тагата, ни остава барем уште еден излез: наспротифизишиот прекин на еден живот, на оние што остануваат им го допушта-сеќавањето! Сеќавањето е бледа сенка на нечие постоење, но многубројните пријатели се почетстени што имат на што да се сеќават.

Неговиот оптимистички дух имаше решение за сите проблеми и непредвидливи ситуации. Тој го трансформираше секаков проблем, животен или ликовен до степенот на нашето сознание за апсурдноста и во моментот кога не се надеваме, тој со благ осмев го презентираше резултатот. Не беше похотен, грабежлив или да високо лета, беше сонце што светеше и бликаше. Така почна со експресионизмот, па со неговиот специфичен хиперреализам, да во еден период кога му беше многу тешко залута во една темна гама, површина на сликата за да со помош на иконописот се исчисти и дојде до една енформеловска фаза, која требаше понатаму да ја развива, но прераната смрт го пресече кон понатамошните негови размислувања....

Посебна благодарност до сопругата Натка Гоцкова која ни ја овозможи оваа меморијална изложба.

Бранислав Пепиќ  
Историчар на уметноста

Како што вообичаено бидува, откако ќе се случи соочување со нечија загуба, дури отпосле се добива свесност за суштинското значење, како во поглед на меѓусебната лична комуникација, така и за неговата поширока општествена, културна или поинаква креативна присуност и посветеност во напорите за целосна сеевграденост во тековите на уметничкиот растеж на средината на која се припаѓа. Сосема е очигледна таквата констатација кога е во прашање и Стојче Гоцков (струмичкиот Леонардо, како што некои колеги и пријатели го нарекуваа) од чија смрт се навршува една година – прилично долг период за таговна грутка што ги стега срцата на неговите најмили и се уште ровка непомирливост со болната вистина за физичкото отсуство кај оние што го познаваа бидејќи на сите им беше неизмерно драг. Кога се има предвид неговата тивка и ненаметлива персонална природа, кроткиот и скромен животен стил со евидентни белези на овоземен аскетизам и оттргнатост од надворешниот свет, неговата симпатична природна појава, занимлива физиономија со силен неизбришлиг впечаток, уште на прв поглед стануваше јасно дека е вонстандардна, неконвенционална, специфична и посебна личност и според табиет и според вocation. Поседуваше вроден и негуван интелект, вонсериска продуховеност, истенчено изненадувачко чувство за одмерена шегобијност, непосредност и отвореност за комуникација, но повеќе милуваше повлеченост и творечка самоизолација во тишината и спокојот на ателјето како епицентар на своевидниот личен егзил од секојдневието. Тоа беше прибежиште по личен избор скраја од катадневната динамична збрка што ја носи совремието.

Онако како што впрочем му се одвиваше подзаскриенот животворен биоритам со стивнато темпо, вешто оттргнат од непотребниот вртлог на (само) докажување, така некако се одвиваше и неговото присуство на ликовната сцена без претензии за настојчива, континуирана, некогаш дури и (само)наметлива изложбена дисциплинираност. Наместо зачестена непотребна присуност на зголемена суетност и некаква си доминантност, неговите аудити се содржаваат во судбинската одреденост за плодносна искрена, целосна посветеност во следењето на внатрешниот креативен импулс кој е најважниот чинител во овозможувањето максимална сугестивност на творечкиот продукт. Неговата очигледна возвишина продуховеност и опсервирачка визура, придржани со вешто мајсторство и асимилираност на стекнатите искуства, прават корпусот на иконографскиот дијапазон на неговата слика да се изгради во автентичен, препознатлив, по многу нешта посебен ликовен израз со модерен дух. Непобитен факт е дека поднебјето, опкружувањето и објективната стварност имаат големо влијание во изборот на тематско-мотивскиот пристап но и врз оформувањето и вообликувањето на бележитите сфери на ликовниот јазик, но притоа тој никогаш не прибегнуваше кон сувопарна интерпретација на телесната и пластична илустративност. Во визујата на неговата слика, низ есенцијалната реалистична рамка со примеси на експресивна нерватура, се преплетуваат тежненија кон универзалност, вметнување на метафизичка и вонвременска интонација, повремено дури и нитка на концептуалност и ангажираност (циклисот со еко-содржини) се до апстархирачка редуцираност на фонот од кој навираат објектите на претставувањето. Одделните поттици му служеа само како проседе од кое настанува визуелен инструментариум како симбиоза на архетипска знаковна симболика и аллегорија со современа лексика и семантика. Конкретните поводи и навидум единствен призори се артикулираат во сосема поинаква духовна димензија која ја надминува природната морфолошка структура. Дури и кога предмет на неговиот интерес се „обични“ бакарни предмети, иако фотореалистички прикажани, тие повеќе се примаат како *sacra pittura* отколку како „мртва природа“.



Несомнено, покрај делумно искажаната наклонетост и висок респект, уште повеќе неначнатите суперлативи кои ги заслужува овој квалитетен автор чие творештво треба да се разгледува во контекстот на ововременски зрел сликарски исказ, во негова слава и чест, во скоро време би требало да му се oddаде нужно признание и внимание со поцелосен, вистински ретроспективен приказ на она што го има создадено.

Гоце Божурски




"Св. Никола", 1998, икона на дрво, 33x29см




"Богородица", 2000, икона на дрво, 40x30см



"Богородица со Иисус", 1995, икона на дрво, 40x30см



"Портрет на Никола", масло на платно, 56x41cm



"Портрет на Сопругата", 1978, масло на платно, 33x25cm



"Портрет на Љупка", 1980, масло на платно, 70x50см



"Портрет на Ружа", 1978, масло на платно, 31x21см




"Акт", 1992, масло на платно, 32x17см



"Пафта", 1089, масло на платно, 50x37см



"Богородица и Иисус", 1993, дерево, 77x48 см



"Распятие", 2003, масло на платно, 43x60cm



"Риби", 2000, цртеж со обоен молив, 43x63cm



"Риби", 1993, масло на платно, 80x63cm



С.Григорьев 94

"Риби", 1994, масло на платно, 60x42см



"Рогови 2", 1993, масло на платно, 78x130cm



"Рогови", 1993, масло на платно, 100x100см



"Калинки", 2008, масло на платно, 80x70см



"Сончогледи", 2006, масло на платно, 50x70см



"Калинки", 1999, масло на платно, 82x72см



"Мртва природа", 2004, масло на холсте, 60x52см



"Мртва природа", 2006, масло на холсте, 45x40см



"Антика", 2007, масло на холсте, 50x40см



"Антика", 2005, масло на холсте, 60x45см



"Антика", 1983, масло на платно, 120x90см



S. Godov  
1977

"Ташна", 1977, масло на холсте, 75x63 см



**Н.У. Центар за култура "Антон Панов" Струмица**

**Издавач:** Н.У.Центар за култура "Антон Панов"- Струмица

**Пошт.фах** 109,2400 Струмица,Р.Македонија

**Тел./факс**+389(0)34 326379

**E-mail:** umetnickagalerija@yahoo.com

**За издавачот:** Иван Јовев, директор

**Биографски и каталогски податоци:** Бранислав Пепиќ

**Текстови:** Гоце Божурски и Бранислав Пепиќ

**Организација и поставка на изложбата:** Александар Филев

**Ликовно обликување:** Нада Јанева

**Фотографија:** Сречко Гунчев

**Печати:** "Графосервис"-Струмица

**Тираж:** 300 примероци

**ЦИП-Каталогизација во публикацијата**

**НУБ Св.Климент Охридски - Скопје**

**74.036/038(497.7) ISBN-9989-137-01-3**

**Авторски права**

© Н.У Центар за култура "Антон Панов"-Струмица

[www.art-gallery.org.mk](http://www.art-gallery.org.mk)



Министерство за култура на  
Република Македонија